



**WINTER  
2017/2018**

# TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

**РАЗЛОГ**

**Хотел ASPEN GOLF SKI&SPA\*\*\***



Хотел ASPEN GOLF SKI&SPA***	капацитет	01.12.2017 – 31.03.2018			
		Пакет 2 ноќи	Пакет 3 ноќи	Пакет 5 ноќи	Пакет 7 ноќи
Студио	2+1	53	77	126	173
Едноспален апартамент	2+2	55	85	142	192
Двоспален апартамент	4+2	51	76	125	172

**Во цената е вклучено:**

- Ноќевање на база полупансион
- користење на базен, сауна, парна бања, фитнес
- детско катче
- интернет
- трансфер до ски-лифтот
- туристичка такса

**НАПОМЕНИ:**

- Деца до 5.99 год се сместуваат бесплатно
- Деца од 6-11.99 год сместени на дополнително легло плаќаат 11 евра од ден
- Возрасен сместен на дополнително легло плаќа 21 евра од ден

**Цените не важат за период на престој од 22.12-26.12.2017 и 29.12-02.01.2018**

Цените се дадени во евра по лице за дадениот пакет

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Фериял Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001  
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002  
www.ferijalkasikov.com.mk

**WINTER  
2017/2018**

# TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

## РАЗЛОГ

### Хотел ASPEN GOLF SKI&SPA\*\*\*



сместување	капацитет	01.12.17-20.12.18 11.02.18-31.03.18	21.12.17-27.12.16 04.01.18-10.02.18	28.12.17-03.01.18 Мин 3 ноќи
Студио Standard	2+1	20	23	34
Студио Deluxe	2+1	22	25	36
Едноспален апартамент Standard	2+2	24	26	38
Едноспален апартамент Deluxe	2+2	24	28	40
Двоспален апартамент Standard	4+2	25	28	62
Двоспален апартамент Deluxe	4+2	22	24	34

#### Во цената е вклучено:

- Ноќевање со појадок
- користење на базен, сауна, фитнес
- трансфер до ски-лифтот
- туристичка такса

#### НАПОМЕНИ:

- Деца до 5.99 год се сместуваат бесплатно
- Деца од 6-11.99 год сместени на дополнително легло плаќаат 50% од цената
- Возрасен сместен на дополнително легло плаќа 70% од цената

#### ДОПЛАТИ:

- **Доплата за ручек:** возрасни – 7 евра, деца од 6-11.99 год- 4 евра
- **Доплата за вечера:** возрасни – 8 евра, деца од 6-11.99 год- 5 евра
- **Новогодишна свечена вечера (задолжителна):** возрасни плаќаат 65 евра, деца од 6-11.99 год плаќаат 32 евра
- **Божична свечена вечера(незадолжителна):**возрасни плаќаат 23 евра, деца од 6-11.99 год плаќаат 12 евра

#### ПОПУСТИ:

- **15% попуст за early booking за резервации направени до 31.10.2017 и 100% уплата до 14.11.2017. Попустот не важи за периодот на Нова Година**
- **10% попуст за early booking за резервации направени до 30.11.2017 и 100% уплата до 05.12.2017. Попустот не важи за периодот на Нова Година**
- **10% попуст за early booking за период на престој 28.12-03.01.2018 за резервации направени до 14.11.2017 и 100% уплата до 21.12.2017. Попустот**
- **7=6, 14=12 за престој во период 01.12-20.12.2017 и по 08.01.2018 година. Екстрите и попустите не се комбинираат.**

Цените се дадени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

**Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ**